

БУЧКОВСКИ: НА МАКЕДОНИЈА Ѐ ТРЕБААТ СКАНДИНАВСКИ ИЗБОРИ



Премиерот на Република Македонија Владо Бучковски одржа средба со своите коалициони партнери, лидерите на ЛДП и на ДУИ, Ристо Пенев и Али Ахмети, на која, како што изјави по неа, се разговарало за повеќе теми. Една од нив биле уставните амандмани, при што, како што рече Бучковски, била постигната согласност да се пронајде заеднички компромис со опозицијата, односно да се прифатат дел од нивните забелешки, со што ќе се донесе промена на Уставот, со поголем број гласови, а не само со двотретинско мнозинство.

"Втор приоритет по завршувањето на имплементацијата на уставните амандмани е носењето на новото изборно законодавство. Ние сме подготвени да бараме компромисни решенија и да разговараме со опозицијата во една поширока дебата, сè со цел да се пронајдат решенија кои ќе бидат добра основа за организирање фер и демократски избори", изјави Бучковски.

Како што потенцираше Бучковски, на средбата не било разговарано за одржување предвремени избори, бидејќи пред тоа, согласно "авито" треба да бидат донесени пакет закони, односно законот за полиција, кој е дел од Рамковниот договор, потоа воспоставувањето едношалтерски систем, како и донесувањето измени во изборното законодавство, што се претпоставува дека треба да се случи во средината на јануари.

Како особено важен сегмент Бучковски го истакна одржувањето фер и демократски избори кои, како што рече, мораат да бидат скандинавски, додека за неофицијално најавената реконструкција на Владата, премиерот потенцира дека за тоа би можело да се размислува дури откако Македонија ќе го добие статусот кандидат земја за член на Европската унија, што треба да се случи во декември.

80 ГОДИНИ ОД АТИНСКОТО ОБЈАВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ БУКВАР



На 14 ноември во Македонската академија на науките и уметностите се одржа Свечен собир по повод 80-годишнината од објавувањето на Атинскиот абецедар, прв македонски буквар објавен од грчката Влада. Собирот го отвори академик Зузана Топољинска, а за Абецедарот говореше академик Блаже Ристовски.

"Се работи за извонредно значајно издание објавено во 1925 година од грчката Влада. Го подготвувале еминентни грчки стручњаци, а се појавил под притисок на Друштвото на народите со седиште во Женева, заради реализацијата на националните малцински права на населението во делот кој ѝ припаднал на Грција со Договорот од 1913 година", истакна академик Блаже Ристовски.

СОНК СО МАСОВЕН ПРОТЕСТ?

Независниот синдикат на образованието, науката и културата СОНК добил писмо од министерот за труд и социјална политика Стевчо Јакимовски, со кое тој ги упатува да одат на суд со СОНК на Веселинка Трајковска, за да докажат кој е легитимен да ги застапува интересите на вработените во овие дејности. Ова писмо, според Дојчин Цветановски, била единствената причина поради која одлучиле да ѝ дадат рок на Владата да им одговори дали ќе ги продолжи преговорите за утврдување на најниската плата. Доколку не се случи тоа, СОНК на прес-конференцијата се закани со масовен социјален протест, кој ќе биде на 23 овој месец.



На протестот синдикалците ќе бараат и неотповиклива оставка на министерот Јакимовски.

РОДНИНИТЕ НА КИДНАПИРАНИТЕ РАЗОЧАРАНИ ОД ИНСТИТУЦИИТЕ

Последиците од воениот конфликт во 2001 година сè уште се видливи. Роднините на 12-те киднапирани Македонци од Тетовско за време на воениот конфликт во 2001 година, минуваат низ нови интриги и разочарувања од надлежните институции. Според нив, сите надлежни веќе неколку месеци перфидно молчат за овие злосторства, кои Хашкиот трибунал ги врати во надлежност на македонската судска власт.



Голема огорченост семејствата чувствуваат и кон правобранителката Зоја Лега Станоевска, која ја објавила неодамнешната судска пресуда за претрпена нематеријална штета на семејствата, кои ги изгубија најблиските. Тие јавно ѝ се исповедаа како се чувствуваат упатувајќи ѝ остри зборови.

Овие луѓе се многу разочарани и од истражниот судија Велче Панчевски, кој ја води истрагата за спорот кој тие приватно го водат против водството на ОНА. Истражниот судија не ги повикал ниту Даут Реџепа Лека, ниту Хазби Лиќа, ниту Али Ахмети, кои адвокатот ги побарал како сведоци да кажат кој дал наредба да биде блокиран патот Тетово-Јаџинце и што знаат за киднапираниите.

Овие луѓе се многу разочарани и од истражниот судија Велче Панчевски, кој ја води истрагата за спорот кој тие приватно го водат против водството на ОНА. Истражниот судија не ги повикал ниту Даут Реџепа Лека, ниту Хазби Лиќа, ниту Али Ахмети, кои адвокатот ги побарал како сведоци да кажат кој дал наредба да биде блокиран патот Тетово-Јаџинце и што знаат за киднапираниите.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НАЈАВУВА ШТРАЈК



"Доколку управата на Клиничкиот центар и Министерството за здравство не одговорат позитивно на барањето за стопроцентно зголемување на платите, вработените на клиниките ќе го обноват штрајкот", информираат од Синдикатот. Според најавите, се очекува да се обноват преговорите со Андреја Арсовски, директор на Клиничкиот центар и од нивниот исход ќе зависи одлуката за активирање на штрајкот.

Во текот на минатиот месец управата понудила зголемување од 5-6 проценти што, според синдикалците, е многу малку. За штрајкот кој се одржа минатиот месец, на 260 вработени Управата им скратила по 5 дневници, повикувајќи се на одредби од Законот за работни односи.

ТРАЈАНОВ И ДАУТОВСКИ НА ПАРИСКИОТ ГАЛА-КОНЦЕРТ

Во чест на шестдесетенискиот јубилеј на УНЕСКО, кој се одржа на 16 ноември годинава во Париз, свој настап на овој гала-концерт имаа и македонскиот оперски пејач Борис Трајанов и музичарот Драган Даутовски.



Борис Трајанов испеа две оперски арии од Верди, додека Даутовски настапи со Светскиот оркестар на традиционални инструменти и со оркестарот на Париската филхармонија.

На овој јубилеј Трајанов и Даутовски настапија заедно со уметници со светско реноме - рускиот пијанист Сергеј Маркаров и јапонскиот сопран Рие Хамада.

Инаку, во јануари годинава Борис Трајанов ја доби престижната титула уметник на мирот на УНЕСКО, и тој е единствениот уметник од Македонија и еден од малкумина во светот кои добиле вакво признание.

Се очекува по концертот во Париз, Трајанов да настапи во продукцијата на операта "Тоска" во Италија.

130 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ВОЈДАН ПОП ГЕОРГИЕВ ЧЕРНОДРИНСКИ



Денес, во организација на Културниот центар "Скрб и утеха" на сцената на Факултетот за драмски уметности ќе се одржи централната прослава на 130-годишнината од раѓањето на македонскиот театарски апостол Војдан Поп Георгиев Чернодрински. На оваа манифестација ќе биде промовиран романот на Тихомир Стојановски "Лицето на Бога", од страна на поетот и писателот Петре Башески, а делови од романот ќе глумат акторите Александар Џуровски и Страшко Милошевски. Исто така, ќе бидат изведени делови од

повеќе претстави на театарот "Скрб и утеха" во чест на роденденот на Чернодрински.